

This is a list of the 1,000 most commonly spoken Macedonian words.

<b>Number</b>	<b>Macedonian</b>	<b>in English</b>
1	како	as
2	јас	I
3	неговата	his
4	дека	that
5	тој	he
6	беше	was
7	за	for
8	на	on
9	се	are
10	со	with
11	тие	they
12	биде	be
13	на	at
14	еден	one
15	имаат	have
16	овој	this
17	од	from
18	од	by
19	топла	hot
20	збор	word
21	но	but
22	што	what
23	некои	some
24	е	is
25	тоа	it
26	ќе	you
27	или	or
28	имаше	had
29	на	the
30	на	of
31	да	to
32	и	and
33	на	a
34	во	in
35	ние	we
36	може	can
37	надвор	out

38	други	other
39	беа	were
40	кои	which
41	направи	do
42	нивните	their
43	време	time
44	ако	if
45	ќе	will
46	како	how
47	рече	said
48	на	an
49	секој	each
50	кажете	tell
51	не	does
52	сет	set
53	три	three
54	сакате	want
55	воздух	air
56	добро	well
57	исто така,	also
58	игра	play
59	мали	small
60	крајот	end
61	стави	put
62	дома	home
63	чита	read
64	страна	hand
65	порт	port
66	голем	large
67	магија	spell
68	додадете	add
69	дури и	even
70	земјиште	land
71	тука	here
72	мора	must
73	голема	big
74	висок	high
75	како	such
76	следат	follow
77	чин	act

78	зошто	why
79	побара	ask
80	мажи	men
81	промена	change
82	отиде	went
83	светлината	light
84	вид	kind
85	надвор	off
86	треба	need
87	куќа	house
88	слика	picture
89	се обиде	try
90	нас	us
91	повторно	again
92	животните	animal
93	точка	point
94	мајка	mother
95	светот	world
96	во близина	near
97	изградба	build
98	само	self
99	земјата	earth
100	татко	father
101	било	any
102	нови	new
103	работа	work
104	дел	part
105	се	take
106	се	get
107	место	place
108	направени	made
109	живеат	live
110	каде	where
111	по	after
112	назад	back
113	малку	little
114	само	only
115	круг	round
116	човек	man
117	година	year

118	дојде	came
119	шоу	show
120	секој	every
121	добро	good
122	ме	me
123	даде	give
124	нашите	our
125	под	under
126	име	name
127	многу	very
128	преку	through
129	само	just
130	форма	form
131	казна	sentence
132	голем	great
133	мислам	think
134	велат	say
135	помогне	help
136	ниска	low
137	линија	line
138	разликуваат	differ
139	возврат	turn
140	причина	cause
141	многу	much
142	значи	mean
143	пред	before
144	потег	move
145	право	right
146	момчето	boy
147	стари	old
148	премногу	too
149	исто	same
150	таа	she
151	сите	all
152	постојат	there
153	кога	when
154	до	up
155	употреба	use
156	вашиот	your
157	начин	way

158	за	about
159	многу	many
160	тогаш	then
161	ги	them
162	пишува	write
163	би	would
164	како	like
165	така	so
166	овие	these
167	нејзините	her
168	долг	long
169	направи	make
170	работа	thing
171	види	see
172	го	him
173	две	two
174	има	has
175	погледнете	look
176	повеќе	more
177	ден	day
178	можев	could
179	одат	go
180	доаѓаат	come
181	не	did
182	број	number
183	звучи	sound
184	нема	no
185	повеќето	most
186	луѓе	people
187	мојата	my
188	повеќе	over
189	знаете	know
190	вода	water
191	од	than
192	повик	call
193	прва	first
194	кои	who
195	може	may
196	надолу	down
197	страна	side

198	е	been
199	сега	now
200	најдете	find
201	глава	head
202	стојат	stand
203	сопствени	own
204	страница	page
205	треба	should
206	земја	country
207	најде	found
208	одговор	answer
209	училиште	school
210	расте	grow
211	студија	study
212	уште	still
213	научат	learn
214	растенија	plant
215	покритие	cover
216	храна	food
217	сонцето	sun
218	четири	four
219	меѓу	between
220	состојба	state
221	задржи	keep
222	око	eye
223	никогаш	never
224	последните	last
225	нека	let
226	мисли	thought
227	град	city
228	дрво	tree
229	премине	cross
230	фарма	farm
231	тешко	hard
232	почеток	start
233	би можеле да	might
234	приказна	story
235	видов	saw
236	далеку	far
237	море	sea

238	подготви	draw
239	остави	left
240	крајот	late
241	бегство	run
242	не	don't
243	а	while
244	прес-	press
245	блиску	close
246	ноќ	night
247	вистински	real
248	живот	life
249	неколку	few
250	Северна	north
251	книга	book
252	носат	carry
253	се	took
254	науката	science
255	јадете	eat
256	соба	room
257	пријател	friend
258	започна	began
259	идеја	idea
260	риба	fish
261	планински	mountain
262	престанат	stop
263	еднаш	once
264	база	base
265	слушаат	hear
266	коњ	horse
267	намалување на	cut
268	сигурни	sure
269	види	watch
270	боја	color
271	лице	face
272	дрво	wood
273	главната	main
274	отворен	open
275	изгледа	seem
276	заедно	together
277	следна	next

278	бело	white
279	деца	children
280	започне	begin
281	доби	got
282	прошетка	walk
283	пример	example
284	олеснување	ease
285	хартија	paper
286	група	group
287	секогаш	always
288	музика	music
289	оние	those
290	и	both
291	знак	mark
292	често	often
293	писмо	letter
294	до	until
295	милја	mile
296	река	river
297	автомобил	car
298	нозе	feet
299	грижа	care
300	вториот	second
301	доволно	enough
302	обичен	plain
303	девојка	girl
304	вообичаената	usual
305	млади	young
306	подготвени	ready
307	над	above
308	некогаш	ever
309	црвена	red
310	листа	list
311	иако	though
312	се чувствуваат	feel
313	разговор	talk
314	птици	bird
315	наскоро	soon
316	тело	body
317	куче	dog



318	семејство	family
319	директна	direct
320	претставува	pose
321	напушти	leave
322	песна	song
323	мерење на	measure
324	врата	door
325	производ	product
326	црна	black
327	краток	short
328	броеви	numeral
329	класа	class
330	Ветер	wind
331	прашање	question
332	се случи	happen
333	целосна	complete
334	брод	ship
335	област	area
336	половина	half
337	рок	rock
338	цел	order
339	оган	fire
340	југ	south
341	проблемот	problem
342	парче	piece
343	изјави	told
344	знаеја	knew
345	помине	pass
346	од	since
347	врвот	top
348	целата	whole
349	крал	king
350	улица	street
351	инчен	inch
352	мултиплицираат	multiply
353	ништо	nothing
354	Се разбира	course
355	остане	stay
356	на тркала	wheel
357	целосна	full

358	сила	force
359	сина	blue
360	објект	object
361	одлучи	decide
362	површината	surface
363	длабоко	deep
364	месечината	moon
365	остров	island
366	нога	foot
367	систем	system
368	зафатен	busy
369	тест	test
370	рекорд	record
371	брод	boat
372	заеднички	common
373	злато	gold
374	можно	possible
375	авион	plane
376	наместо	stead
377	сува	dry
378	се прашувам	wonder
379	смеа	laugh
380	илјади	thousand
381	пред	ago
382	трчаше	ran
383	проверете	check
384	игра	game
385	форма	shape
386	изедначуваат	equate
387	топла	hot
388	Мис	miss
389	донесе	brought
390	топлина	heat
391	снег	snow
392	гуми	tire
393	донесе	bring
394	Да	yes
395	далечни	distant
396	пополнување	fill
397	исток	east

398	слика	paint
399	јазик	language
400	меѓу	among
401	единица	unit
402	моќ	power
403	градот	town
404	парична казна	fine
405	одредени	certain
406	лета	fly
407	паѓаат	fall
408	доведе	lead
409	крик	cry
410	темно	dark
411	машина	machine
412	белешка	note
413	чекаат	wait
414	план	plan
415	Слика	figure
416	ѕвезда	star
417	кутија	box
418	именка	noun
419	поле	field
420	одмор	rest
421	точни	correct
422	состојба	able
423	фунти	pound
424	направено	done
425	убавина	beauty
426	диск	drive
427	стоеше	stood
428	содржи	contain
429	пред	front
430	учат	teach
431	недела	week
432	конечна	final
433	даде	gave
434	зелена	green
435	ох	oh
436	брзо	quick
437	развије	develop

438	океанот	ocean
439	топла	warm
440	слободен	free
441	минута	minute
442	силна	strong
443	специјални	special
444	ум	mind
445	зад	behind
446	јасно	clear
447	опашка	tail
448	производство на	produce
449	Всушност	fact
450	простор	space
451	слушнав	heard
452	најдобрите	best
453	час	hour
454	подобро	better
455	вистински	true
456	за време на	during
457	сто	hundred
458	пет	five
459	се сеќавам	remember
460	чекор	step
461	почетокот	early
462	се одржи	hold
463	запад	west
464	земјата	ground
465	интерес	interest
466	достигне	reach
467	брзо	fast
468	глагол	verb
469	пее	sing
470	слушате	listen
471	шест	six
472	маса	table
473	патување	travel
474	помалку	less
475	наутро	morning
476	десет	ten
477	едноставен	simple

478	повеќе	several
479	самогласка	vowel
480	кон	toward
481	војна	war
482	постават	lay
483	против	against
484	модел	pattern
485	бавен	slow
486	центар	center
487	љубов	love
488	лице	person
489	пари	money
490	служат	serve
491	се појави	appear
492	патот	road
493	мапа	map
494	дожд	rain
495	правило	rule
496	регулираат	govern
497	повлече	pull
498	ладна	cold
499	најава	notice
500	глас	voice
501	енергија	energy
502	лов	hunt
503	веројатно	probable
504	кревет	bed
505	брат	brother
506	јајце	egg
507	возење	ride
508	мобилен	cell
509	веруваат	believe
510	можеби	perhaps
511	изберете	pick
512	одеднаш	sudden
513	смета	count
514	плоштад	square
515	причина	reason
516	должина	length
517	претставуваат	represent

518	уметност	art
519	предмет	subject
520	регионот	region
521	големина	size
522	се разликуваат	vary
523	се спогоди	settle
524	зборуваат	speak
525	тежина	weight
526	општо	general
527	мраз	ice
528	прашање	matter
529	круг	circle
530	пар	pair
531	вклучуваат	include
532	јаз	divide
533	слог	syllable
534	чувствува	felt
535	гренд	grand
536	топка	ball
537	уште	yet
538	бран	wave
539	капка	drop
540	срцето	heart
541	часот	am
542	моментов	present
543	тешки	heavy
544	танц	dance
545	моторот	engine
546	позиција	position
547	рака	arm
548	широк	wide
549	едро	sail
550	материјал	material
551	дел	fraction
552	шума	forest
553	седат	sit
554	трка	race
555	прозорец	window
556	продавница	store
557	лето	summer

558	воз	train
559	спиење	sleep
560	докаже	prove
561	осамен	lone
562	нога	leg
563	вежби	exercise
564	зид	wall
565	фати	catch
566	монтирање	mount
567	сакаат	wish
568	небото	sky
569	одбор	board
570	радост	joy
571	зима	winter
572	са	sat
573	писмено	written
574	диви	wild
575	инструмент	instrument
576	чува	kept
577	стакло	glass
578	трева	grass
579	крава	cow
580	работа	job
581	работ	edge
582	знак	sign
583	посета	visit
584	минатото	past
585	мека	soft
586	забава	fun
587	светла	bright
588	гас	gas
589	Ваков	weather
590	месец	month
591	милиони	million
592	носат	bear
593	финиш	finish
594	среќен	happy
595	се надевам	hope
596	цвет	flower
597	облечеш	clothe

598	чудно	strange
599	Поминаа	gone
600	трговија	trade
601	мелодијата	melody
602	патување	trip
603	канцеларија	office
604	добиват	receive
605	ред	row
606	устата	mouth
607	точниот	exact
608	симбол	symbol
609	умре	die
610	најмалку	least
611	проблеми	trouble
612	извик	shout
613	освен	except
614	напиша	wrote
615	семе	seed
616	тон	tone
617	се приклучат	join
618	укажуваат	suggest
619	чиста	clean
620	пауза	break
621	дама	lady
622	двор	yard
623	зголеми	rise
624	лоша	bad
625	удар	blow
626	масло	oil
627	крв	blood
628	допир	touch
629	зголеми	grew
630	проценти	cent
631	се меша	mix
632	тимот	team
633	жица	wire
634	цена	cost
635	изгубени	lost
636	кафеава	brown
637	носат	wear



638	градина	garden
639	еднакви	equal
640	испрати	sent
641	изберете	choose
642	падна	fell
643	одговара	fit
644	проток	flow
645	фер	fair
646	банка	bank
647	соберат	collect
648	спаси	save
649	контрола	control
650	децимална	decimal
651	уво	ear
652	друг	else
653	доста	quite
654	скрши	broke
655	случај	case
656	средината	middle
657	убие	kill
658	син	son
659	езерото	lake
660	момент	moment
661	скала	scale
662	гласно	loud
663	пролет	spring
664	набљудуваат	observe
665	дете	child
666	директно	straight
667	согласка	consonant
668	нација	nation
669	речник	dictionary
670	млеко	milk
671	брзина	speed
672	метод	method
673	орган	organ
674	плати	pay
675	возраст	age
676	секција	section
677	фустан	dress

678	облак	cloud
679	изненадување	surprise
680	тивка	quiet
681	камен	stone
682	мали	tiny
683	искачувањето	climb
684	кул	cool
685	дизајн	design
686	сиромашните	poor
687	многу	lot
688	експеримент	experiment
689	дното	bottom
690	клучот	key
691	железо	iron
692	еден	single
693	стап	stick
694	Стан	flat
695	дваесет	twenty
696	кожа	skin
697	насмевка	smile
698	браздата	crease
699	дупка	hole
700	скок	jump
701	бебе	baby
702	осум	eight
703	село	village
704	задоволат	meet
705	корен	root
706	купување	buy
707	подигне	raise
708	реша	solve
709	метал	metal
710	дали	whether
711	притисни	push
712	седум	seven
713	став	paragraph
714	третиот	third
715	треба	shall
716	Одржана	held
717	коса	hair

718	опише	describe
719	Кук	cook
720	кат	floor
721	или	either
722	резултат	result
723	изгори	burn
724	рид	hill
725	безбедно	safe
726	мачка	cat
727	век	century
728	сметаат	consider
729	тип	type
730	закон	law
731	малку	bit
732	брег	coast
733	копија	copy
734	фраза	phrase
735	молчи	silent
736	висок	tall
737	песок	sand
738	почвата	soil
739	ролна	roll
740	температура	temperature
741	прст	finger
742	индустрија	industry
743	вредност	value
744	борба	fight
745	лага	lie
746	победи	beat
747	возбуди	excite
748	природни	natural
749	поглед	view
750	смисла	sense
751	капитал	capital
752	нема	won't
753	стол	chair
754	опасност	danger
755	овошје	fruit
756	богата	rich
757	дебели	thick

758	војник	soldier
759	процес	process
760	работи	operate
761	пракса	practice
762	посебна	separate
763	тешко	difficult
764	лекар	doctor
765	ве молиме	please
766	заштита на	protect
767	пладне	noon
768	култура	crop
769	модерен	modern
770	елемент	element
771	хит	hit
772	студент	student
773	агол	corner
774	партија	party
775	снабдување	supply
776	чија	whose
777	лоцирајте	locate
778	прстен	ring
779	карактер	character
780	инсекти	insect
781	фатени	caught
782	период	period
783	укажуваат	indicate
784	радио	radio
785	зборуваше	spoke
786	атомот	atom
787	човечки	human
788	историја	history
789	ефект	effect
790	електрични	electric
791	очекуваме	expect
792	коска	bone
793	железнички	rail
794	замисли	imagine
795	обезбеди	provide
796	согласувам	agree
797	на тој начин	thus

798	нежен	gentle
799	жена	woman
800	капетан	captain
801	Претпоставувам	guess
802	потребно	necessary
803	остри	sharp
804	крило	wing
805	создаде	create
806	сосед	neighbor
807	миење	wash
808	лилјак	bat
809	наместо	rather
810	толпата	crowd
811	пченка	corn
812	спореди	compare
813	песна	poem
814	низа	string
815	своно	bell
816	зависи	depend
817	месо	meat
818	Бришење	rub
819	цевка	tube
820	познат	famous
921	долар	dollar
822	поток	stream
823	страв	fear
284	вид	sight
825	тенка	thin
826	триаголник	triangle
827	планетата	planet
828	брза	hurry
829	главен	chief
830	колонијата	colony
831	часовник	clock
832	рудникот	mine
833	вратоврска	tie
834	внесете	enter
835	големи	major
836	свежо	fresh
837	Барај	search

838	испрати	send
839	жолта	yellow
840	пиштол	gun
841	овозвозможи	allow
842	печатење	print
843	мртви	dead
844	место	spot
845	пустината	desert
846	костум	suit
847	тековната	current
848	лифт	lift
840	зголеми	rose
850	пристигнат	arrive
851	господар	master
852	песна	track
853	родител	parent
854	брегот	shore
855	поделба	division
856	лист	sheet
857	супстанција	substance
858	корист	favor
859	поврзете	connect
860	пост	post
861	поминат	spend
862	акорд	chord
863	масти	fat
864	мило	glad
865	оригинални	original
866	удел	share
867	станица	station
868	татко	dad
869	леб	bread
870	наплаќаат	charge
871	соодветна	proper
872	бар	bar
873	понуда	offer
874	сегмент	segment
875	роб	slave
876	патка	duck
877	инстант	instant

878	пазарот	market
879	степен	degree
880	доверат	populate
881	девојка	chick
882	драги	dear
883	непријател	enemy
884	одговори	reply
885	пијалок	drink
886	се случи	occur
887	поддршка	support
888	говор	speech
889	природата	nature
890	опсег	range
891	пареа	steam
892	движење	motion
893	пат	path
894	течност	liquid
895	се логирате	log
896	значеше	meant
897	количник	quotient
898	заби	teeth
899	школка	shell
900	вратот	neck
901	кислород	oxygen
902	шеќер	sugar
903	смрт	death
904	прилично	pretty
905	вештина	skill
906	жени	women
907	сезона	season
908	решение	solution
909	магнет	magnet
910	сребро	silver
911	благодарам	thank
912	гранка	branch
913	натпревар	match
914	суфиксот	suffix
915	особено	especially
916	слика	fig
917	плашат	afraid

918	огромен	huge
919	сестра	sister
920	челик	steel
921	дискутираат	discuss
922	напред	forward
923	слични	similar
924	водење на	guide
925	искуство	experience
926	резултат	score
927	јаболко	apple
928	купи	bought
929	доведе	led
930	теренот	pitch
931	капут	coat
932	маса	mass
933	картичка	card
934	бендот	band
935	јаже	rope
936	се лизга	slip
937	победа	win
938	сон	dream
939	вечерта	evening
940	состојба	condition
941	feed	feed
942	алатка	tool
943	Вкупно	total
944	основните	basic
945	мирисот	smell
946	долина	valley
947	ниту пак	nor
948	двојно	double
949	седиште	seat
950	продолжи	continue
951	блок	block
952	шема	chart
953	шапка	hat
954	продаде	sell
955	успех	success
956	компанијата	company
957	одземе	subtract



958	настанот	event
959	особено	particular
960	договор	deal
961	пливање	swim
962	терминот	term
963	спротивно	opposite
964	сопруга	wife
965	чевли	shoe
966	рамо	shoulder
967	шири	spread
968	организира	arrange
969	камп	camp
970	измислат	invent
971	памук	cotton
972	Роден	born
973	утврди	determine
974	кварта	quart
975	девет	nine
976	камион	truck
977	бучава	noise
978	ниво	level
979	шанса	chance
980	соберат	gather
981	продавница	shop
982	се водат	stretch
983	фрли	throw
984	сјај	shine
985	сопственост	property
986	колона	column
987	молекула	molecule
988	изберете	select
989	ред	wrong
990	сива	gray
991	повторување	repeat
992	бараат	require
993	широк	broad
994	подготви	prepare
995	сол	salt
996	носот	nose
997	множина	plural

998

гнев

anger

999

барање

claim

1000

континент

continent